

# **Триглав Осигурување АД Скопје**

**Финансиски извештаи**

за годината завршена на 31 декември 2020

со Извештај на независните ревизори

## Содржина

Извештај на независните ревизори	1-2
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 – Годишен извештај за работењето	
Прилог 2 – Годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 80) на Триглав Осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје (продолжение)

#### Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Дилоит ДОО Скопје

  
Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



  
Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 8 април 2021 година

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје (продолжение)

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### *Извештај за други правни и регулаторни барања*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Дилоит ДОО Скопје

Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор

Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 8 април 2021 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>23</b>	<b>18.564</b>	<b>20.720</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		18.564	20.720
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>1.658.216</b>	<b>1.688.236</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>45.903</b>	<b>48.400</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	<b>24А</b>	45.403	47.422
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		45.403	47.422
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	<b>24Б</b>	500	978
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		500	978
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>	<b>25</b>	<b>73.573</b>	<b>80.225</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	<b>25</b>	52.471	56.794
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	<b>25</b>	21.102	23.431
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>	<b>26</b>	<b>1.538.740</b>	<b>1.559.611</b>
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-

			31 декември 2020	31 декември 2019
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	<b>26А</b>	<b>1.119.990</b>	<b>1.102.107</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		12.374	117.169
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		1.091.724	979.307
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		11.916	3.600
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		3.976	2.031
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>26Б</b>	<b>418.750</b>	<b>457.505</b>
4.1 Дадени депозити	036		418.750	453.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038	<b>26В</b>	-	-
4.4 Останати пласмани	039	<b>26Б</b>	-	4.505
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		-	-
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>	<b>27</b>	<b>671.471</b>	<b>221.857</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		71.064	113.360
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		599.401	105.538
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		1.006	2.959
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>	<b>28</b>	<b>2.549</b>	<b>5.802</b>
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		2.549	5.802
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>361.458</b>	<b>359.529</b>
<b>И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>	<b>29</b>	<b>316.112</b>	<b>313.168</b>

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
1. Побарувања од осигуреници	056		260.017	259.372
2. Побарувања од посредници	057		55.946	53.771
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		149	25
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>3.864</b>	<b>3.405</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		3.864	3.405
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>		<b>41.482</b>	<b>42.956</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	30А	37.120	38.934
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	30Б	688	878
3. Останати побарувања	066	30В	3.674	3.144
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>	<b>31</b>	<b>49.719</b>	<b>53.089</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	<b>32А</b>	<b>39.038</b>	<b>38.119</b>
1. Опрема	070		38.447	37.527
2. Останати материјални средства	071		591	592
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>32Б</b>	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>
1. Парични средства во банка	073		10.674	14.963
2. Парични средства во благајна	074		7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	<b>33</b>	<b>54.428</b>	<b>123.263</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и насмнини	079		6.033	4.593
2. Одложени трошоци на стекнување	080		45.004	113.143
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		3.391	5.527
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>2.816.404</b>	<b>2.472.496</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>427.220</b>	<b>416.894</b>
<b>ПАСИВА</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>	<b>34</b>	<b>912.891</b>	<b>902.328</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>		<b>185.223</b>	<b>185.223</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-



	Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
3. Запишан а неуплатен капитал	089	-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>	<b>41.972</b>	<b>41.972</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>	<b>43.270</b>	<b>47.952</b>
1. Материјални средства	092	1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093	38.994	43.527
3. Останати ревалоризациони резерви	094	2.667	2.815
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>	<b>418.360</b>	<b>408.029</b>
1. Законски резерви	096	368.965	363.561
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5 Останати резерви	100	49.395	44.468
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>	<b>208.821</b>	<b>202.941</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>	<b>15.246</b>	<b>16.211</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>	<b>1.723.152</b>	<b>1.341.390</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	515.373	605.235
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	1.193.114	730.211
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	14.665	5.944
V. Бруто еквализациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>	<b>25.493</b>	<b>23.382</b>
1. Резерви за вработени	115	16.089	13.978
2. Останати резерви	116	9.404	9.404
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>	<b>6.174</b>	<b>6.896</b>
1. Одложени даночни обврски	118	4.629	5.150
2. Тековни даночни обврски	119	1.545	1.746
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>	<b>132.499</b>	<b>186.288</b>
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	16.038	20.932
1. Обврски спрема осигуреници	123	15.970	20.435

	Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		68	497
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>42</b>	<b>50.378</b>	<b>92.291</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		50.378	92.291
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>43</b>	<b>66.083</b>	<b>73.065</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		34.864	41.371
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		1.606	1.724
3. Останати обврски		29.613	29.970
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>44</b>	<b>16.195</b>	<b>12.212</b>
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>		-	-
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S</b>		<b>2.816.404</b>	<b>2.472.496</b>
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>		<b>427.220</b>	<b>416.894</b>

Белешките на страните 17 – 80 се составен дел на овие финансиски извештаи

## БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>		<b>1.056.374</b>	<b>1.133.971</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>10</b>	<b>915.173</b>	<b>998.222</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	1.231.617	1.424.891
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	364.011	439.655
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	(89.863)	8.999
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	(42.296)	21.985
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>11</b>	<b>52.346</b>	<b>47.548</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	4.201	3.336
2.1 Приходи од наемнини	213	3.260	3.336
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	941	1
3. Приходи од камати	216	41.451	41.981
4. Позитивни курсни разлики	217	1.331	4
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	3.236	1.790
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	3.236	1.790
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222	-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	2.127	437
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>12</b>	<b>65.834</b>	<b>64.055</b>

<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
12	8.562	11.220
13	14.459	12.926
	1.037.881	1.114.742
14	434.805	557.414
	559.821	610.050
	15.831	19.066
	-	-
	78.225	83.516
	462.903	81.079
	-	-
	493.863	31.133
	10.675	1.322
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	10.675	1.322
	8.722	2.925
	(1.953)	1.603
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
15	30.008	32.556

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		182	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		29.826	32.556
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>504.100</b>	<b>463.534</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>16</b>	<b>274.688</b>	<b>240.268</b>
1.1 Провизија	253		77.412	97.630
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		90.755	96.379
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		38.382	44.709
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		68.139	1.550
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>17</b>	<b>229.412</b>	<b>223.265</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		22.805	19.827
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258		100.949	89.756
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		62.577	53.739
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		5.632	6.523
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		21.685	20.869
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		11.055	8.625
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		1.172	934
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		104.486	112.748
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		80.641	84.496
2.4.2 Материјални трошоци	260б		16.151	16.680
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		7.694	11.572
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>	<b>18</b>	<b>4.377</b>	<b>4.400</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>		<b>147</b>	<b>175</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>		<b>72</b>	<b>87</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>4.158</b>	<b>4.061</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		-	77
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>19</b>	<b>61.045</b>	<b>59.293</b>
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273		61.045	59.293
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>20</b>	<b>(7.434)</b>	<b>(1.942)</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>	<b>21</b>	<b>305</b>	<b>(1.834)</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>18.494</b>	<b>19.229</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		-	-
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>	<b>22</b>	<b>3.248</b>	<b>3.018</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>15.246</b>	<b>16.211</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		-	-

Белешките на страните 17 – 80 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 80 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 25.02.2021 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ  
Главен извршен директор



Г-дин Рок Пивк  
Извршен директор



## ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>а</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>1.178.258</b>	<b>1.378.644</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.151.160	1.305.664
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	175	19.066
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	26.923	53.914
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>1.234.594</b>	<b>1.326.466</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	527.677	604.601
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	261.610	253.741
4. Надоместоци и други лични расходи	310	184.110	187.763
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	258.294	275.800
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	2.903	4.561
8. Останати одливи од редовни активности	314	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>52.178</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>56.336</b>	<b>-</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>б</b>		
<b>V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>820.873</b>	<b>1.311.592</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	1.500	1.666

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	780.511	1.267.097
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	570	332
8. Приливи од камати	325	38.292	42.497
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>768.821</b>	<b>1.371.867</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	6.198	7.857
2. Одливи по основ на материјални средства	328	8.185	28.166
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	754.438	1.335.844
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>52.052</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>-</b>	<b>60.275</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>В</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>353</b>
<b>(349-350+351+352))</b>	

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
1.999.131	2.690.236
2.003.415	2.698.333
-	-
4.284	8.097
14.970	23.067
(5)	-
10.681	14.970

Белешките на страните 17 – 80 се составен дел на овие финансиски извештаи

## ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Ост. резерви	Вкупно резерви
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>353.069</b>	-	-	<b>33.000</b>	<b>386.069</b>	-	<b>44.387</b>	<b>193.424</b>	<b>31.477</b>	<b>882.552</b>
Промена во сметководствените политики	II1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	II2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>353.069</b>	-	-	<b>33.000</b>	<b>386.069</b>	-	<b>44.387</b>	<b>193.424</b>	<b>31.477</b>	<b>882.552</b>
<b>Добивка или загуба за претходната деловна година</b>	<b>III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.565</b>	-	<b>16.211</b>	<b>19.776</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.211	16.211
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>III2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.565</b>	-	-	<b>3.565</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.565	-	-	3.565
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	-	-	<b>10.492</b>	-	-	<b>11.468</b>	<b>21.960</b>	-	-	<b>9.517</b>	<b>(31.477)</b>	-
Зголемување, намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	10.492	-	-	11.468	21.960	-	-	9.517	(31.477)	-
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)</b>	<b>V</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>363.561</b>	-	-	<b>44.468</b>	<b>408.029</b>	-	<b>47.952</b>	<b>202.941</b>	<b>16.211</b>	<b>902.328</b>
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>363.561</b>	-	-	<b>44.468</b>	<b>408.029</b>	-	<b>47.952</b>	<b>202.941</b>	<b>16.211</b>	<b>902.328</b>

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преравено</b>	<b>VII</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>363.561</b>	-	-	<b>44.468</b>	<b>408.029</b>	-	<b>47.952</b>	<b>202.941</b>	<b>16.211</b>	<b>902.328</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(4.682)</b>	-	<b>15.246</b>	<b>10.564</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.246	15.246
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(4.682)</b>	-	-	<b>(4.682)</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.682)	-	-	(4.682)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	-	-	<b>5.404</b>	-	-	<b>4.927</b>	<b>10.331</b>	-	-	<b>5.880</b>	<b>(16.211)</b>	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	5.404	-	-	4.927	10.331	-	-	5.880	(16.211)	-
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>368.965</b>	-	-	<b>49.395</b>	<b>418.360</b>	-	<b>43.270</b>	<b>208.821</b>	<b>15.246</b>	<b>912.891</b>

Белешките на страните 17 – 80 се составен дел на овие финансиски извештаи.

## **1. Општи информации**

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2020 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (80,83%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

## **2. Органи на Друштвото**

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - главен извршен директор; менаџер по бизнис и администрација;
- Г-дин Рок Пивк –извршен член - извршен директор; дипломиран економист;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – неизвршен член; магистер по бизнис администрација;

## **2. Органи на Друштвото (продолжение)**

- Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација и
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, дипломиран економист- независен неизвршен член од 30.01.2020 година.

Во текот на 2020 година, Одборот на директори одржа единаесет (11) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 5 (пет) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Ревизорската комисија;
- г-дин Дарко Поповски, член;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец.

Во временскиот период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година Ревизорската комисија одржа 6 (шест) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

## **3. Вработени**

На 31 декември 2020 година, Друштвото имаше 230 вработени (2019: 241) од кои што 126 се интерно вработени (2019: 127), а 104 (2019: 114) се застапници.

#### 4. Основа за изготвување

##### (а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и 290/2020), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, *„Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“* објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011 и 170/2019, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019).

##### (б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

##### (в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

##### (г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

**4. Основа за изготвување (продолжение)**

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2020 и 2019 година беа како што следи:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>МКД</b>	<b>МКД</b>
1 ЕУР	61,6940	61,4856

## 5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

### (а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

### (б) Договори за осигурување

#### (i) Признавање и мерење

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(i) Признавање и мерење (продолжение)**

*Штети (продолжение)*

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируаниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

**(ii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(ii) Средства од реосигурување (продолжение)**

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

**(iii) Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување единствено вклучуваат трошоци за провизија и останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување.

Друштвото не ги одложува трошоците кои:

- Би настанале без оглед дали е склучен или не договор за осигурување,
- Не може директно да се поврзат со конкретен договор за осигурување.

Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на pro rata temporis методот.

**(iv) Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

**(v) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Приходи**

**(i) Заработени премии од договори за осигурување**

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

**(ii) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

**(iii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

**(iv) Приходи од наем**

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

**(г) Расходи од закупни направи за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

**(ii) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(д) Користи за вработените (продолжение)**

**(iii) Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(f) Даноци**

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

**Признавање на резервации за данок**

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

**(e) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (е) Недвижности и опрема (продолжение)

Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

#### (iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Градежни објекти	%
Опрема	2,5 10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

### (ж) Нематеријални средства

#### (i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

#### (ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

#### (iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Софтвер	20%
---------	-----

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

#### Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (з) Финансиски средства

#### (i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

*Финансиски средства чувани за тргување* се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

*Вложувања чувани-до-достасаност* се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

*Заемите и побарувања одобрени од Друштвото* се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

*Вложувања расположливи-за-продажба* се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

#### (ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

#### (iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирани, откажани или истечени.

#### (iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (з) Финансиски средства (продолжение)

#### (v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. С. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за- продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски средства (продолжение)**

**(с) Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

**(и) Обезвреднување на средствата**

**(i) Недеривативни финансиски средства**

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

**Заеми и побарувања**

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Согласно измените на *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила на 14.04.2020 година, друштвата за осигурување беа обврзани да извршат промена на категориите согласно кои се класифицираат побарувањата. Со новата класификација која се применува заклучно со 31.12.2020, се зголемуваат периодите на доцнење во исплата на обврската од страна на должниците. Новата класификација, како и ефектите од истата се подетално објаснети во точката 20.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)**

**Финансиски средства расположливи за продажба**

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за- продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за- продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

**(ii) Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

### (к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

### (л) Акционерски капитал

#### (i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

#### (ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

#### (iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

### (љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (м) КОВИД 19 ефекти врз деловното работење на Триглав Осигурување АД Скопје – Принцип на континуитет

Во текот на годината што заврши на 31 декември 2020 година, Друштвото успешно управуваше со негативните влијанија наметнати од пандемијата COVID19 и покрај тоа што се соочуваше со намалена економска активност што резултираше со пониска бруто полисирана премија. Бруто полисираната премија на Друштвото е пониска за 13,6% во споредба со претходната година, каде што 76% од ова намалување може директно да се препише на ефектите од COVID19. Најголемо влијание имаше врз осигурувањето на каско возила, автоодговорност и патничко осигурување, во согласност со трендовите на пазарот на неживотно осигурување во земјата. Гореспоменатите класи на осигурување беа најпогодени како резултат на преземените мерки на претпазливост од страна на Владата во форма на рестрикции и значајно намалено и ограничено движење. Наплатата на побарувањата исто така претставуваше голем предизвик, особено во време на намалена ликвидност и солвентност на приватниот и јавниот сектор, како и на населението во земјата. Од друга страна, бруто ликвидираниите штети беа пониски за 7,1% во споредба со претходната година, што исто така може да се препише на COVID19 кризата (рефлексивна на остварена пониска бруто полисирана премија, но исто така и заради пониската фреквенција на штетни настани како резултат на рестрикциите).

Како резултат на тековната состојба, Друштвото презеде низа мерки за одговор како што се:

**Отпорност и ефикасно управување со ризик.** Во пресрет на неизвесноста од пандемијата COVID19, Триглав Осигурување АД Скопје покажа доволен степен на издржливост, подготвеност и прилагодливост кон оваа вонредна состојба. Во текот на годината, јавноста беше информирана за проценето влијание на состојбата врз неговото работење според различни сценарија, што потврди дека осигурителното портфолио и финансиски инвестиции на Друштвото се доволно отпорни и дека неговата капитална позиција е соодветна за ефикасно справување со зголемените ризици. Ниту еден материјален оперативен ризик не беше реализиран како резултат на пандемијата.

**Профитабилни операции.** Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 18,5 милиони МКД (индекс од 96 во споредба со претходната година) и 15,2 милиони МКД нето добивка (индекс од 94 во споредба со претходната година). Поддржано од дисциплина за адекватно преземање на ризици, Друштвото го зголеми обемот на деловно работење, притоа внимателно управувајќи со трошоците. И покрај неповолната состојба на глобалните финансиски пазари, Друштвото успеа да ги зголеми финансиските приходи преку успешно управување со финансиско портфолио и носење на претпазливи одлуки. Приносот на капиталот изнесување 1,7%, на нивото кое го имаше во претходната година.

**Поволен комбиниран количник.** Сегментот на реализирани штети исто така беше под големо влијание на пандемијата. Друштвото очекува дека дел од штетите кои не настанаа во 2020 година поради помала економска активност и други ограничувања на движењето на осигурениците ќе се реализираат во 2021 година. За таа цел, беа формирани соодветни технички резерви за осигурување. Комбинираниот количник на Друштвото изнесуваше 103,8%, што во споредба со претходната година претставува благо влошување (2019:102,5%).

**Ефективна контрола на трошоците.** Бруто оперативните трошоци беа на значително пониско ниво во однос на претходната година, на тој начин покажувајќи ефикасно управување и контрола врз трошоците. Намалувањето на бруто оперативните трошоци секако беше под влијание на COVID19, но и на прилагодување на сите деловни процеси во рамките на Друштвото.

**Максимизирање на портфолиото на финансиски инвестиции и покрај глобалното намалување на каматните стапки.** На почетокот на годината, како и по објавувањето на глобалната пандемија, дел од обврските во групацијата Триглав беа одложени што придонесе кон зголемување на финансиското портфолио во првите два квартали, што пак резултираше со зголемен приход од камата. Сепак, до крајот на годината, обврските во рамките на Групацијата беа соодветно подмирени. Дополнително, како резултат на адекватно управување со средствата, Друштвото оствари капитална добивка од продажба на неколку државни обврзници.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(м) КОВИД 19 ефекти врз деловното работење на Триглав Осигурување АД Скопје – Принцип на континуитет (продолжение)**

**Фокус и развој на клиентот.** Друштвото ефикасно се прилагоди на променетото опкружување и потребите на клиентот. Новата ситуација даде дополнителен поттик кон целокупната дигитална деловна трансформација на Друштвото, бидејќи ги зајакна дигиталните продажни, комуникациски и дистрибутивни канали и алатки, како и го зголеми своето дигитално присуство. Како резултат, беше постигната поголема трошководна ефикасност и беше подобро корисничкото искуство со поедноставување на процедурите за нашите клиенти. Меѓу достигнувањата што се издвојуваат се унапредениот бизнис од далечина, доследното спроведување на мерките преземени за спречување на ширењето на инфекцијата и заштита на здравјето на вработените, клиентите и другите засегнати страни, како и редизајн и лансирање на нови производи и услуги.

**Редовно следење на ликвидноста и паричните текови на Друштвото.** На редовна основа (неделно и месечно), Друштвото планираше и управуваше со својата ликвидна позиција. Како резултат, Друштвото реагираше лесно на секој потенцијален проблем и закана за нејзината краткорочна ликвидност преку управување со своето финансиско портфолио.

Очекувањата се дека намалената економска активност во земјата и на глобално ниво ќе продолжи особено со негативното влијание на третиот бран на пандемијата. Ова, пак, ќе резултира со продолжени ефекти врз деловното работење на Друштвото во првата половина на 2021 година на ист начин како и во годината што заврши на 31 декември 2020 година, по што очекуваме дека ќе се појави постепено стабилизирање на ситуацијата. Друштвото ќе продолжи да се соочува со намалена ликвидност, но сепак останува доволно капитализирано и ликвидно за да го издржи тоа влијание.

Планот на Друштвото за годината што ќе заврши на 31 декември 2021 година се заснова на одговорно и профитабилно работење. Планот е направен во светло на пандемијата COVID19 и ги зема предвид сите тековни настани. Очекувањата се дека годината ќе биде затворена со позитивни парични текови од оперативни активности, но сепак, во случај да се појават одредени настани што ќе резултираат со негативни приливи на оперативни активности, Друштвото е подготвена да ги финансира преку паричните текови од своите инвестициски активности, доколку е потребно. Најголемиот дел од финансиските инвестиции на Друштвото се во државни обврзници кои се ликвидни и можат да се продадат на секундарните финансиски пазари за кратко време. Останатите финансиски инвестиции се во орочени депозити кои според договорните услови може да се повлечат по неколку дена. Покрај тоа, во своето финансиско портфолио, Друштвото има депозити по видување кои се достапни во секое време, доколку ликвидносната позиција го бара тоа. Во текот на годината што заврши на 31 декември 2020 година, најголемиот притисок врз ликвидноста беше при наметнатите рестрикции, меѓутоа, имајќи ги предвид големите средства на Друштвото, не се појавија поголеми проблеми. Доколку ваквите владини мерки бидат повторно наметнати во текот на годината што ќе заврши на 31 декември 2021 година, може да се почувствува краткорочен притисок врз ликвидноста, но сепак, Друштвото е уверено дека може да се справи преку активирање на механизмите обелоденети погоре. Друштвото не е финансиски зависно од кој било друг субјект или владина помош, ниту планира да започне да се финансира преку долг.

Како резултат на тоа, приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на континуитет кое подразбира дека Друштвото ќе продолжи да работи во предвидлива иднина.

## 6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

### (i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### *Резерви по договори за осигурување*

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

#### *Општи договори за осигурување*

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

***Општи договори за осигурување (продолжение)***

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

***Претпоставки***

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2020 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

**Триглав Осигурување АД Скопје**

**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)**

**Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

**Класификација на финансиските средства и обврски**

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

**(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>15.246</b>	<b>912.891</b>	<b>173.888</b>	<b>185.082</b>	<b>493%</b>	<b>-</b>
2% зголемување на приносот од вложувања	16.293	913.938	173.888	185.082	494%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	14.199	911.845	173.888	185.082	493%	-1%
5% зголемување на настанати штети	(6.495)	891.151	173.888	185.082	481%	-12%
5% намалување на настанати штети	36.986	934.632	173.888	185.082	505%	12%
2% зголемување на вкупните трошоци	3.398	901.043	173.888	185.082	487%	-6%
2% намалување на вкупните трошоци	27.094	924.740	173.888	185.082	500%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	23.388	921.034	173.888	185.082	498%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	7.103	904.748	173.888	185.082	489%	-4%

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>16.211</b>	<b>902.328</b>	<b>200.789</b>	<b>184.457</b>	<b>449%</b>	-
2% зголемување на приносот од вложувања	17.162	903.279	200.789	184.457	450%	0%
2% намалување на приносот од вложувања	15.260	901.377	200.789	184.457	449%	0%
5% зголемување на настанати штети	(11.660)	874.457	200.789	184.457	436%	-14%
5% намалување на настанати штети	44.082	930.199	200.789	184.457	463%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	4.940	891.057	200.789	184.457	444%	-6%
2% намалување на вкупните трошоци	27.482	913.599	200.789	184.457	455%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	25.775	911.892	200.789	184.457	454%	5%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	6.647	892.764	200.789	184.457	445%	-5%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.



## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

### *Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување*

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

### *Стратегија за запишување на полиси за осигурување*

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

### *Стратегија за реосигурување*

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2020 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.549.421 илјади денари (2019: 1.574.582 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	10.681	14.970
Депозити во банки	418.750	453.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.104.098	1.100.981
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	8.316	-
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	3.600	3.600
Вложувања во инвестициони фондови	3.976	2.031
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<b>1.549.421</b>	<b>1.574.582</b>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.723.152	1.341.389
Дел за реосигурителот	(671.471)	(221.856)
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<b>1.051.681</b>	<b>1.119.533</b>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<b>497.740</b>	<b>455.049</b>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република С. Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### *Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)*

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2020 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 0,7% (2019: 1,0%), депозитите во банки изнесуваат 27,0% (2019: 28,8%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 71,3% (2019: 69,9%), акциите изнесуваат 0,8% (2019: 0,2%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,3% (2019: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2019: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

### *Одговорност кон трети лица*

#### *Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

#### *Управување со ризикот*

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфофамции.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

### *Имот*

#### *Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република С. Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### *Имот (продолжение)*

#### *Карактеристики (продолжение)*

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

#### *Управување со ризикот*

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

### *Осигурување на возила*

#### *Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република С. Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

#### *Управување со ризикот*

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Осигурување на возила (продолжение)**

*Управување со ризикот (продолжение)*

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

**Развој на штети**

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

**Концентрација на ризикот од осигурување**

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

**(i) Географска и секторска концентрација**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република С.Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

**(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) **Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

**Заеднички обврски**

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	73.573	21.102	-	-	-	-	-	52.471
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.119.990	-	12.291	-	83	212.488	879.235	15.893
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	418.750	86.000	64.750	23.000	139.000	106.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	671.471	-	-	-	-	-	-	671.471
Одложени и тековни даночни средства	28	2.549	-	-	-	-	-	-	2.549
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	316.112	-	-	-	-	-	-	316.112
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.864	-	-	-	-	-	-	3.864
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	41.482	-	-	-	-	-	-	41.482
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	10.681	-	-	-	-	-	-	10.681
Активни временски разграничувања	33	54.428	-	-	-	-	-	-	54.428
<b>Вкупно средства</b>		<b>2.712.900</b>	<b>107.102</b>	<b>77.041</b>	<b>23.000</b>	<b>139.083</b>	<b>318.488</b>	<b>879.235</b>	<b>1.168.951</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	39	(1.723.152)	-	-	-	-	-	-	(1.723.152)
Останати резерви	40	(25.493)	-	-	-	-	-	-	(25.493)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(6.174)	-	-	-	-	-	-	(6.174)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(16.038)	-	-	-	-	-	-	(16.038)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(50.378)	-	-	-	-	-	-	(50.378)
Останати обврски	43	(66.083)	-	-	-	-	-	-	(66.083)
Пасивни временски разграничувања	44	(16.195)	-	-	-	-	-	-	(16.195)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.903.513)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.903.513)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>809.387</b>	<b>107.102</b>	<b>77.041</b>	<b>23.000</b>	<b>139.083</b>	<b>318.488</b>	<b>879.235</b>	<b>(734.562)</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Вкупно</b>	<b>Инструменти со фиксна каматна стапка</b>					<b>Некаматно-носни</b>	
			<b>Инструменти со променлива каматна стапка</b>	<b>До 1 месец</b>	<b>1 до 3 месеци</b>	<b>3 месеци до 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>		<b>Повеќе од 5 години</b>
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	80.225	23.431	-	-	-	-	-	56.794
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	1.102.107	-	-	-	117.169	157.460	821.847	5.631
Депозити, заеми и останати пласмани	26B, 26B	457.505	31.000	-	20.000	160.000	242.000	-	4.505
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	221.857	-	-	-	-	-	-	221.857
Одложени и тековни даночни средства	28	5.802	-	-	-	-	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	313.168	-	-	-	-	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.405	-	-	-	-	-	-	3.405
Останати побарувања	30A, 30B, 30B	42.956	-	-	-	-	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	32B	14.970	-	-	-	-	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	33	123.263	-	-	-	-	-	-	123.263
<b>Вкупно средства</b>		<b>2.365.258</b>	<b>54.431</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>277.169</b>	<b>399.460</b>	<b>821.847</b>	<b>792.351</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	39	(1.341.390)	-	-	-	-	-	-	(1.341.390)
Останати резерви	40	(23.382)	-	-	-	-	-	-	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(6.896)	-	-	-	-	-	-	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(20.932)	-	-	-	-	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(92.291)	-	-	-	-	-	-	(92.291)
Останати обврски	43	(73.065)	-	-	-	-	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	44	(12.212)	-	-	-	-	-	-	(12.212)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.570.168)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.570.168)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>795.090</b>	<b>54.431</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>277.169</b>	<b>399.460</b>	<b>821.847</b>	<b>(777.817)</b>



**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

*Побарувања по основ на осигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

*Средства од реосигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

*Финансиски инструменти*

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

*Финансиски ризик (продолжение)*

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

**Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик**

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	410.096	481.191	-	-	96.054	98.121	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(366.912)	(398.852)	-	-	(96.054)	(98.121)	-	-
<b>Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста</b>	<b>43.184</b>	<b>82.339</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста</b>								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	36.917	29.829	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	36.917	29.829	-	-	-	-	-	-
<b>Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста</b>	<b>236.011</b>	<b>201.000</b>	<b>1.119.990</b>	<b>1.102.107</b>	<b>418.750</b>	<b>457.505</b>	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста</b>	<b>683.024</b>	<b>712.020</b>	<b>1.119.990</b>	<b>1.102.107</b>	<b>514.804</b>	<b>555.626</b>	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>
<b>Вкупна исправка на вредноста</b>	<b>(366.912)</b>	<b>(398.852)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(96.054)</b>	<b>(98.121)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста</b>	<b>316.112</b>	<b>313.168</b>	<b>1.119.990</b>	<b>1.102.107</b>	<b>418.750</b>	<b>457.505</b>	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>

Триглав Осигурување АД Скопје  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	73.573	-	-	-	73.573
Финансиски вложувања расположливи за продажба	726.164	393.826	-	-	1.119.990
Депозити, заеми и останати пласмани	418.750	-	-	-	418.750
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	176.466	494.991	14	671.471
Одложени и тековни даночни средства	2.549	-	-	-	2.549
Побарувања од непосредни работи на осигурување	316.112	-	-	-	316.112
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	3.864	-	-	3.864
Останати побарувања	38.807	2.675	-	-	41.482
Парични средства и останати парични еквиваленти	7.309	3.372	-	-	10.681
Активни временски разграничувања	54.428	-	-	-	54.428
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.637.692</b>	<b>580.203</b>	<b>494.991</b>	<b>14</b>	<b>2.712.900</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.516.307)	(189.675)	(548)	(16.622)	(1.723.152)
Останати резерви	(25.493)	-	-	-	(25.493)
Одложени и тековни даночни обврски	(6.174)	-	-	-	(6.174)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(13.550)	(2.488)	-	-	(16.038)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(3.670)	(37.003)	(7.851)	(1.854)	(50.378)
Останати обврски	(61.173)	(4.910)	-	-	(66.083)
Пасивни временски разграничувања	(16.195)	-	-	-	(16.195)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.642.562)</b>	<b>(234.076)</b>	<b>(8.399)</b>	<b>(18.476)</b>	<b>(1.903.513)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>(4.870)</b>	<b>346.127</b>	<b>486.592</b>	<b>(18.462)</b>	<b>809.386</b>

Триглав Осигурување АД Скопје  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	80.225	-	-	-	80.225
Финансиски вложувања расположливи за продажба	642.827	459.280	-	-	1.102.107
Депозити, заеми и останати пласмани	457.505	-	-	-	457.505
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	180.160	38.108	3.588	221.856
Одложени и тековни даночни средства	5.802	-	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	313.168	-	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	3.405	-	-	3.405
Останати побарувања	36.846	6.110	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	14.918	52	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	123.263	-	-	-	123.263
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.674.554</b>	<b>649.007</b>	<b>38.108</b>	<b>3.588</b>	<b>2.365.257</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.070.532)	(250.591)	-	(20.266)	(1.341.389)
Останати резерви	(23.382)	-	-	-	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	(6.896)	-	-	-	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.082)	(4.850)	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(4.328)	(49.761)	(37.258)	(944)	(92.291)
Останати обврски	(70.891)	(2.174)	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	(12.212)	-	-	-	(12.212)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.204.323)</b>	<b>(307.376)</b>	<b>(37.258)</b>	<b>(21.210)</b>	<b>(1.570.167)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>470.231</b>	<b>341.631</b>	<b>850</b>	<b>(17.622)</b>	<b>795.090</b>

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2020 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	73.573	-	-	73.573
Финансиски вложувања расположливи за продажба	28.267	212.488	879.235	1.119.990
Депозити, заеми и останати пласмани	257.750	161.000	-	418.750
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	671.471	-	-	671.471
Одложени и тековни даночни средства	2.549	-	-	2.549
Побарувања од непосредни работи на осигурување	316.112	-	-	316.112
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	3.864	-	-	3.864
Останати побарувања	41.482	-	-	41.482
Парични средства и останати парични еквиваленти	10.681	-	-	10.681
Активни временски разграничувања	54.428	-	-	54.428
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.460.177</b>	<b>373.488</b>	<b>879.235</b>	<b>2.712.900</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.723.152)	-	-	(1.723.152)
Останати резерви	(16.820)	(2.911)	(5.762)	(25.493)
Одложени и тековни даночни обврски	(2.089)	(1.257)	(2.828)	(6.174)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.038)	-	-	(16.038)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(50.378)	-	-	(50.378)
Останати обврски	(66.083)	-	-	(66.083)
Пасивни временски разграничувања	(16.195)	-	-	(16.195)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.890.755)</b>	<b>(4.168)</b>	<b>(8.590)</b>	<b>(1.903.513)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(430.578)</b>	<b>369.320</b>	<b>870.645</b>	<b>809.387</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	80.225	-	-	80.225
Финансиски вложувања расположливи за продажба	122.800	157.460	821.847	1.102.107
Депозити, заеми и останати пласмани	184.504	273.001	-	457.505
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	221.857	-	-	221.857
Одложени и тековни даночни средства	5.802	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	313.168	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	3.405	-	-	3.405
Останати побарувања	42.956	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	14.970	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	123.263	-	-	123.263
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.112.949</b>	<b>430.461</b>	<b>821.847</b>	<b>2.365.258</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.341.390)	-	-	(1.341.390)
Останати резерви	(15.449)	(2.919)	(5.014)	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	(2.471)	(1.062)	(3.363)	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20.932)	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(92.291)	-	-	(92.291)
Останати обврски	(73.065)	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	(12.212)	-	-	(12.212)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.557.810)</b>	<b>(3.981)</b>	<b>(8.377)</b>	<b>(1.570.168)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(444.860)</b>	<b>426.480</b>	<b>813.470</b>	<b>795.090</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**8. Објективна вредност**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Кредити и побарувања</b>	<b>Чувани до достасаност</b>	<b>Расположливи за продажба</b>	<b>Останата амортизирана вредност</b>	<b>Вкупна сметководствена вредност</b>	<b>Објективна вредност</b>
<b>31 декември 2020</b>							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	1.119.990	-	1.119.990	<b>1.119.990</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	418.750	-	-	-	418.750	<b>418.750</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	671.471	-	-	-	671.471	<b>671.471</b>
Побарувања по основ на осигурување	29	316.112	-	-	-	316.112	<b>316.112</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.864	-	-	-	3.864	<b>3.864</b>
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	41.482	-	-	-	41.482	<b>41.482</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	10.681	-	-	-	10.681	<b>10.681</b>
		<b>1.462.360</b>	-	<b>1.119.990</b>	-	<b>2.582.350</b>	<b>2.582.350</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	16.038	16.038	<b>16.038</b>
Останати обврски	43	-	-	-	66.083	66.083	<b>66.083</b>
		-	-	-	<b>82.121</b>	<b>82.121</b>	<b>82.121</b>
<b>31 декември 2019</b>							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	1.102.107	-	1.102.107	<b>1.102.107</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	457.505	-	-	-	457.505	<b>457.505</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	221.856	-	-	-	221.856	<b>221.856</b>
Побарувања по основ на осигурување	29	313.168	-	-	-	313.168	<b>313.168</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.405	-	-	-	3.405	<b>3.405</b>
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	42.956	-	-	-	42.956	<b>42.956</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	14.970	-	-	-	14.970	<b>14.970</b>
		<b>1.053.860</b>	-	<b>1.102.107</b>	-	<b>2.155.967</b>	<b>2.155.967</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	20.932	20.932	<b>20.932</b>
Останати обврски	43	-	-	-	73.065	73.065	<b>73.065</b>
		-	-	-	<b>93.997</b>	<b>93.997</b>	<b>93.997</b>



## 9. Оперативни сегменти

### *Продукти, услуги и главни потрошувачи*

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во С.Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

### *Географски области*

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

### *Приход од сегменти*

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	<b>Р. С. Македонија</b>	<b>Останати земји</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2020</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.231.617	-	1.231.617
Приходи од вложувања	52.346	-	52.346
Не-тековни средства *	103.504	-	103.504
<b>2019</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.424.891	-	1.424.891
Приходи од вложувања	47.549	-	47.549
Не-тековни средства *	107.240	-	107.240

\* Ги вклучува недвижностите, опремата и нематеријалните средства

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**10. Премии**

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2020 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	121.866	(18.270)	(9.760)	52	93.888
Здравствено осигурување	70.296	2.591	(15.857)	(1.195)	55.835
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	148.146	31.617	(19.895)	(18.895)	140.973
Одговорност кон трети лица	479.165	52.969	(76.549)	(4.852)	450.733
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	279.933	14.682	(137.371)	(12.653)	144.591
Осигурување на стока во превоз	25.625	(1.906)	(24.343)	1.779	1.155
Општа одговорност	38.954	1.173	(28.869)	(1.739)	9.519
Останато	67.632	7.007	(51.367)	(4.793)	18.479
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.231.617</b>	<b>89.863</b>	<b>(364.011)</b>	<b>(42.296)</b>	<b>915.173</b>

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	95.588	1.708	(9.580)	(6)	87.710
Здравствено осигурување	71.381	(6.508)	(17.189)	71	47.755
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	208.606	(20.998)	(57.045)	18.867	149.430
Одговорност кон трети лица	591.395	(977)	(89.421)	4.457	505.454
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	299.310	11.960	(153.627)	(3.213)	154.430
Осигурување на стока во превоз	20.779	574	(19.966)	(444)	943
Општа одговорност	41.201	(1.641)	(32.495)	1.720	8.785
Останато	96.631	6.883	(60.332)	533	43.715
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.424.891</b>	<b>(8.999)</b>	<b>(439.655)</b>	<b>21.985</b>	<b>998.222</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	8.788	9.456
- Вложувања расположливи за продажба	32.663	32.525
Приходи од закупнини	3.260	3.336
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	941	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	3.236	1.790
Позитивни курсни разлики	1.331	4
Дивиденди	227	332
Останато	1.900	105
	<b><u>52.346</u></b>	<b><u>47.548</u></b>

**12. Останати приходи од дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од провизии од реосигурување	65.834	64.055
Приходи од регреси гарантен фонд	3.855	5.092
Приходи од услужни штети	1.076	2.992
Останато	3.632	3.136
	<b><u>74.397</u></b>	<b><u>75.275</u></b>

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

**13. Останати приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Судски спорови	8.462	8.630
Приходи од интелектуални услуги	946	829
Приходи по основ отпис на обврски	2.630	641
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	1.104	187
Останати приходи	1.317	2.639
	<b><u>14.459</u></b>	<b><u>12.926</u></b>

Приходите од судски спорови се однесуваат на камати од регресни побарувања, а кои се добиени преку судска постапка каде што Друштвото се јавува како тужител.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**14. Настанати штети и користи**

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2020 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	72.539	8.388	(7.049)	-	-	73.878
Здравствено осигурување	24.745	612	(2.444)	-	-	22.913
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	92.816	491.183	(11.896)	(492.041)	(9.289)	70.773
Одговорност кон трети лица	260.238	(39.451)	(39.021)	3.315	(6.238)	178.843
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	93.153	546	(13.895)	(132)	-	79.672
Осигурување на стока во превоз	43	5.729	(9)	(5.145)	(200)	418
Општа одговорност	762	(68)	(153)	(168)	-	373
Останато	15.525	(4.036)	(3.758)	308	(104)	7.935
<b>Вкупно</b>	<b>559.821</b>	<b>462.903</b>	<b>(78.225)</b>	<b>(493.863)</b>	<b>(15.831)</b>	<b>434.805</b>

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	69.986	3.722	(7.416)	-	(9)	66.283
Здравствено осигурување	24.603	1.891	(1.359)	-	(9)	25.126
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	122.806	(7.804)	(12.351)	-	(6.159)	96.492
Одговорност кон трети лица	281.316	85.983	(36.537)	(35.780)	(10.117)	284.865
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	93.472	4.571	(22.948)	(2.492)	(1.282)	71.321
Осигурување на стока во превоз	-	(4.459)	(27)	4.110	(279)	(655)
Општа одговорност	1.420	(1.580)	(771)	1.980	(10)	1.039
Останато	16.447	(1.245)	(2.107)	1.049	(1.201)	12.943
<b>Вкупно</b>	<b>610.050</b>	<b>81.079</b>	<b>(83.516)</b>	<b>(31.133)</b>	<b>(19.066)</b>	<b>557.414</b>

**15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

*Во илјади денари*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Кои не зависат од резултатот</b>		
Осигурување од незгода	1.611	1.894
Здравствено осигурување	4.188	1.965
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	13.479	17.411
Осигурување на стока во превоз	743	243
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	8.081	8.486
Одговорност кон трети лица	900	1.792
Општа одговорност	786	710
Останато	37	55
	<b>29.825</b>	<b>32.556</b>
<b>Кои зависат од резултатот</b>	<b>183</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно</b>	<b>30.008</b>	<b>32.556</b>

**16. Трошоци за стекнување**

*Во илјади денари*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Провизија од осигурување	77.412	97.630
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	90.755	96.379
Трошоци за маркетинг	32.203	35.715
Трошоци за репрезентација	4.108	6.909
Трошоци за печатење на полиси за премија	2.071	2.085
Промена во одложени трошоци за стекнување	68.139	1.551
	<b>274.688</b>	<b>240.269</b>

Во текот на 2019 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 170/2019), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, за да се одложат трошоците за стекување потребно е истите директно да можат да се поврзат со конкретен приход (полиса).

Друштвата за осигурување е потребно да се усогласат со измените во Правилникот, односно да обезбедат идна примена на променетите сметководствени политики, најдоцна до 01.01.2021 година.

Заклучно со 31.12.2020 година Друштвото се усогласи со измените во Правилникот за контен план, со тоа што ги одложува само директните трошоци кои можат непосредно да се поврзат со конкретни полиси и кои не би настанале доколку не се склучат полиси за осигурување (пр: провизии кон брокери). Во претходните години, Друштвото покрај директните трошоци, ги одложуваше и индиректните трошоци поврзани со стекнување на осигурување (пример: административни трошоци во продажната мрежа).

Доколку Друштвото ја применуваше старата методологија за одложување на трошоците, односно доколку ги одложуваше и индиректните трошоци за стекнување, заклучно со 31.12.2020 состојбата на позицијата „Промена на одложени трошоци за стекнување“ ќе изнесуваше 13.205 илјади мкд.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**17. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Белешка</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Останати трошоци за вработени		100.949	89.756
Наеми		36.042	38.663
Материјали и трошоци за одржување		19.996	18.909
Амортизација на нематеријални средства	19	10.442	9.353
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	29А	10.344	8.455
Трошоци за спонзорства и донации		8.881	11.228
Телефонски и ПТТ трошоци		5.950	5.786
Судски трошоци		4.191	4.770
Адвокатски и нотарски трошоци		3.522	3.973
Банкарски услуги		2.465	2.915
Премии за осигурување		2.408	3.091
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	20А	2.020	2.020
Трошоци за ревизија		1.570	1.022
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		1.172	934
Патни трошоци		1.034	7.054
Трошоци за стручно усовршување		886	1.453
Останато		17.540	13.883
		<b>229.412</b>	<b>223.265</b>

Позицијата „Останати трошоци за вработените“ ги опфаќа бруто платите и останатите трошоци (регрес, новогодишен надомест итн) на вработените надвор од внатрешната продажна мрежа.

**18. Трошоци од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	147	175
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	77
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		4.158	4.061
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	-
Останати трошоци од вложувања		72	87
		<b>4.377</b>	<b>4.400</b>

**Вредносно усогласување**

<i>Во илјади денари</i>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари		2.957	2.997
Зголемување	24Б	-	77
Ослободување	24Б	(2.085)	(117)
На 31 декември		<b>872</b>	<b>2.957</b>

Вредносното усогласување се однесува на материјалните средства кои не служат за вршење на дејноста.

Во текот на 2020 беше извршена продажба на вложување во недвижност, при што беше ослободена претходно резервирана исправка од 2.085 илјади мкд.

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***18. Трошоци од вложувања (продолжение)**

Во текот на 2019 беше извршена исправка на вредност / обезвреднување на вложувањата на една недвижност во вкупен износ од 77 илјади мкд, како и ослободување на исправка од 117 илјади мкд поради отуѓување на недвижност.

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животното осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот во износ од 4.158 илјади мкд како резултат на загубата на ова друштво за 2020 година (2019: 4.061 илјади мкд).

**19. Останати осигурително технички трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	17.902	16.850
Пожарен придонес	15.509	17.284
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	11.404	10.501
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	4.644	5.437
Трошоци за финансирање на Национално биро	4.101	4.452
Трошоци за асистенција	3.943	4.409
Трошоци од минати години	3.415	176
Останато	127	184
	<b>61.045</b>	<b>59.293</b>

**20. Вредносно усогласување на побарувањата**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(7.434)	(1.942)
	<b>(7.434)</b>	<b>(1.942)</b>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Во текот на 2020 година беше извршена измена на Правилникот, согласно која беше променета класификацијата на периодите на доцнење во исплата на обврските. Промените, како и самите исправки на вредност се прикажани во табелата подолу:

	<b>2019 година</b>	<b>2020 година</b>	
Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	До 90 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	од 91 до 120 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	од 121 до 180 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	од 181 до 330 дена	51%
Д	од 271-365 дена	од 331 до 425 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	подолг од 425 дена	100%

Доколку на датумот на известување (31.12.2020) се применуваше методологијата која важеше во 2019 година, наместо ослободување од исправка во износ од 7.434 илјади мкд, Друштвото ќе регистрираше зголемување на исправка за сомнителни побарувања од осигурување во износ од 15.365 илјади мкд.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**21. Останати расходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Негативни курсни разлики на девизни обврски	610	703
Вредносно усогласување на останати побарувања	(1.333)	(2.570)
Судски спорови, казни и надоместоци	969	-
Останато	59	32
	<b>305</b>	<b>(1.835)</b>

**22. Данок од добивка**

*Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Тековен данок</b>		
Тековна година	3.248	3.018
	<b>3.248</b>	<b>3.018</b>

*Усогласување со применетата даночна стапка*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Добивка пред оданочување	18.493	19.229
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2019: 10%)	1.849	1.923
Расходи непризнаени за даночни цели	2.259	2.282
Даночно ослободени приходи	(860)	(1.187)
	<b>17,6% 3.248</b>	<b>15,7% 3.018</b>

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2016 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.



Триглав Осигурување АД Скопје  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**23. Нематеријални средства**

Промени во нематеријалните средства во текот на 2020 и 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>		<b>Софтвер</b>	<b>Инвестиции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>				
На 1 јануари 2019 година		52.048	2.263	54.311
Зголемување		9.225	-	9.225
Намалување		-	(1.368)	(1.368)
На 31 декември 2019 година		<b>61.273</b>	<b>895</b>	<b>62.168</b>
На 1 јануари 2020 година		61.273	895	62.168
Зголемување		7.445	-	7.445
Намалување		-	841	841
На 31 декември 2020 година		<b>68.718</b>	<b>1.736</b>	<b>70.454</b>
<b>Амортизација</b>				
На 1 јануари 2019 година		32.095	-	32.095
Амортизација за годината	17	9.353	-	9.353
Намалување		-	-	-
На 31 декември 2019 година		<b>41.448</b>	-	<b>41.448</b>
На 1 јануари 2020 година		41.448	-	41.448
Амортизација за годината	17	10.442	-	10.442
Намалување		-	-	-
На 31 декември 2020 година		<b>51.890</b>	-	<b>51.890</b>
<b>Неотпишана вредност</b>				
На 31 декември 2019 година		<b>19.825</b>	<b>895</b>	<b>20.720</b>
На 31 декември 2020 година		<b>16.828</b>	<b>1.736</b>	<b>18.564</b>

Триглав Осигурување АД Скопје

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**24. А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Градежни објекти</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна или претпоставена вредност</b>		
На 1 јануари 2019 година	80.782	80.782
На 31 декември 2019 година	80.782	80.782
На 1 јануари 2020 година	80.782	80.782
На 31 декември 2020 година	<b>80.782</b>	<b>80.782</b>
<b>Исправка</b>		
На 1 јануари 2019 година	31.340	31.340
Амортизација за годината	17 2.020	2.020
На 31 декември 2019 година	33.360	33.360
На 1 јануари 2020 година	33.360	33.360
Амортизација за годината	17 2.019	2.019
На 31 декември 2020 година	<b>35.379</b>	<b>35.379</b>
<b>Неотпишана вредност</b>		
На 31 декември 2019 година	47.422	47.422
На 31 декември 2020 година	<b>45.403</b>	<b>45.403</b>

На 31 декември 2020 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2019: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2020 година изнесува 58.177 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><i>Набавна вредност</i></b>			
Состојба на 1 јануари		3.963	5.093
Намалување		(2.454)	(1.170)
Вредносно усогласување	18	-	40
Состојба на 31 декември		<u><b>1.509</b></u>	<u><b>3.963</b></u>
<b><i>Амортизација</i></b>			
Состојба на 1 јануари		2.985	3.402
Амортизација за годината	18	147	175
Намалување		(2.123)	(592)
Состојба на 31 декември		<u><b>1.009</b></u>	<u><b>2.985</b></u>
<b><i>Неотпишана вредност</i></b>			
На 1 јануари		<u><b>978</b></u>	<u><b>1.691</b></u>
На 31 декември		<u><b>500</b></u>	<u><b>978</b></u>

На 31 декември 2020 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2019: нема).

Во текот на 2020 година беше продаден еден објект по цена од 1.271 илјади мкд (без ДДВ) и остварена капилна добивка од 941 илјади мкд (2019: продаден еден објект по цена еднаква на сметководствената вредност)

Пазарната вредност на градежните објекти кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2020 година е еднаква на неотпишаната (сметководствената) вредност.

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 3.260 илјади денари и се дел од “Приходи од вложувања” во белешка 11 (2019: 3.336 илјади денари). Приходот од закупнина вклучува и приход од давање на подзакуп на дел од деловниот простор Хипериум на придруженото друштво Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

**25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Вложување во придружени друштва	52.471	56.794
Вложување во Национално биро на РМ	21.102	23.430
	<u><b>73.573</b></u>	<u><b>80.224</b></u>

*Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 445 илјади МКД (2019: 561 илјади МКД).*

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, а останатите 80% се сопственост на Триглав Инт. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот како резултат на загубата на ова друштво за 2020 година (позиција 265 од билансот на успех).

**25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)**

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Р. С. Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

**25. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	1.119.990	1.102.107
	<b>1.119.990</b>	<b>1.102.107</b>

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*). Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 1.104.098 илјади МКД издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 30 години и каматни стапки од 1.3% до 4.5%.

**26. Б) Депозити и останати пласмани**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Орочени депозити во домашни банки	394.000	413.000
Депозити по видување	24.750	40.000
Државни записи	-	4.505
	<b>418.750</b>	<b>457.505</b>

*Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 6.033 илјади МКД (2019: 4.593 илјади МКД)*

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

**26. В) Заеми и други финансиски вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Вредност на заеми	96.054	98.121
Исправка на вредноста	(96.054)	(98.121)
	-	-

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари	98.121	99.427
Отпис	(359)	(1.201)
Рекласификација	192	-
Ослободување	(1.900)	(105)
На 31 декември	<b>96.054</b>	<b>98.121</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	71.064	113.360
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	599.401	105.538
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	1.006	2.959
	<b>671.471</b>	<b>221.857</b>

**28. Одложени и тековни даночни средства**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Аконтации за данок на добивка	2.432	5.680
Побарувања по основ поврат на ДДВ	117	122
	<b>2.549</b>	<b>5.802</b>

**29. Побарувања по основа на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања произлезени од договори за осигурување	677.200	705.357
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	5.824	6.663
Исправка на вредност	(366.912)	(398.852)
	<b>316.112</b>	<b>313.168</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари	398.852	416.309
Дополнителна исправка на вредност	24.938	37.665
Ослободување на исправка на вредност	(33.334)	(38.685)
Отпис	(23.544)	(16.437)
На 31 декември	<b>366.912</b>	<b>398.852</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања по основ на регрес	23.961	24.466
Побарувања за услужно исплатени штети	2.294	5.355
Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	392	728
Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	34.083	32.313
Останати краткорочни побарувања	351	538
Исправка на вредност	(23.961)	(24.466)
	<b>37.120</b>	<b>38.934</b>

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	24.466	27.958
Дополнителна исправка на вредност	-	-
Ослободување од исправка на вредност	(505)	(3.492)
На 31 декември	<b>23.961</b>	<b>24.466</b>

**30. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања по основ на камата - заеми	13.792	13.942
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	445	561
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	639	773
Останато	59	-
Исправка на вредност	(14.333)	(14.484)
	<b>688</b>	<b>878</b>

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	14.484	15.090
Ослободување од исправка на вредност	(151)	-
Отпис	-	(606)
На 31 декември	<b>14.333</b>	<b>14.484</b>

Триглав Осигурување АД Скопје  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. В) Останати побарувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања од вработени	-	112
Побарувања од купувачи	1.154	1.222
Побарувања за депозити, аванси и кауции	131	165
Останати побарувања	3.475	2.731
Исправка на вредност	(1.086)	(1.086)
	<b>3.674</b>	<b>3.144</b>

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	1.086	1.086
Ослободување од исправка на вредност	-	-
Отпис	-	-
На 31 декември	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>

**31 Останати средства**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	39.038	38.119
Парични средства и останати парични еквиваленти	10.681	14.970
	<b>49.719</b>	<b>53.089</b>

Триглав Осигурување АД Скопје  
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година  
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**32 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема**

Промени во опремата во текот на 2020 и 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>		<b>Опрема и останати средства</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2019		103.863	103.863
Зголемување		28.166	28.166
Отуѓување и расходување		(22.776)	(22.776)
<b>На 31 декември 2019</b>		<b>109.253</b>	<b>109.253</b>
На 1 јануари 2020		109.253	109.253
Зголемување		11.270	11.270
Отуѓување и расходување		(1.388)	(1.388)
<b>На 31 декември 2020</b>		<b>119.135</b>	<b>119.135</b>
<b>Исправка</b>			
На 1 јануари 2019 година		84.326	84.326
Амортизација за годината	17	8.455	8.455
Отуѓување и расходување		(21.647)	(21.647)
<b>На 31 декември 2019 година</b>		<b>71.134</b>	<b>71.134</b>
На 1 јануари 2020 година		71.134	71.134
Амортизација за годината	17	10.344	10.344
Отуѓување и расходување		(1.381)	(1.381)
<b>На 31 декември 2020 година</b>		<b>80.097</b>	<b>80.097</b>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 31 декември 2019 година		<b>38.119</b>	<b>38.119</b>
На 31 декември 2020 година		<b>39.038</b>	<b>39.038</b>

На 31 декември 2020 година, Друштвото нема опрема под залог (2019: нема).



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**32 Б) Парични средства и парични еквиваленти**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
Парични средства во банка		
- во денари	7.301	14.911
- во девизи	3.373	52
	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>
Исправка на вредноста	-	-
	<b>10.681</b>	<b>14.970</b>

**33 Активни временски разграничувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	6.033	4.593
Одложени трошоци за стекнување	45.004	113.143
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	3.391	5.527
	<b>54.428</b>	<b>123.263</b>

Во текот на 2019 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 170/2019), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, за да се одложат трошоците за стекнување потребно е истите директно да можат да се поврзат со конкретен приход (полиса). Во Правилникот се наведуваат следните видови на маргинални трошоци кои можат да се одложуваат:

1. Провизија за застапници и осигурителни брокери;
2. Дел од трошоците за вработените во внатрешната продажна мрежа, а кои се однесуваат на следните активности:
  - a. Снимање и преземање на ризик во осигурување;
  - b. Подготовка и печатење на полиса;
  - c. Надоместоци за извршени здравствени прегледи, со цел утврдување и контрола на ризикот кој се презема во осигурување.
3. Останати трошоци непосредно поврзани со вршење на работи на осигурување наведени во точка 2, а кои друштвата за осигурување не би ги признале доколку не биле склучени договори за осигурување.

Друштвата за осигурување е потребно да се усогласат со измените во Правилникот, односно да обезбедат идна примена на променетите сметководствени политики, најдоцна до 01.01.2021 година.

Заклучно со 31.12.2020 година Друштвото се усогласи со измените во Правилникот за контен план, со тоа што ги одложува само директните трошоци кои можат непосредно да се поврзат со конкретни полиси и кои не би настанале доколку не се склучат полиси за осигурување (пр: провизии кон брокери). Во претходните години, Друштвото покрај директните трошоци, ги одложуваше и индиректните трошоци поврзани со стекнување на осигурување (пример: административни трошоци во продажната мрежа).

Доколку Друштвото ја применуваше старата методологија за одложување на трошоците, односно доколку ги одложуваше и индиректните трошоци за стекнување, заклучно со 31.12.2020 состојбата на позицијата „Одложени трошоци за стекнување“ ќе изнесуваше 99.938 илјади мкд.

### 34 Капитал и резерви

#### Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2020	2019
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>

На 31 декември 2020 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2019: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Импателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2020	2019
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	80,83%	80,45%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

#### Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2019: нема).

#### Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

### 34. Капитал и резерви (продолжение)

#### Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи- за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р.С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

### 35 Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 15.246 илјади денари (2019: 16.211 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 60.184 (2019: 60.184), пресметано како што следува:

<i>Добивка расположива за имателите на обични акции</i>		
<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<b>15.246</b>	<b>16.211</b>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	60.184	60.184
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	<b>253</b>	<b>269</b>

### **36 Потенцијални и преземени обврски**

#### ***Судски спорови***

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

#### ***Превземени обврски***

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 јануари 2028 година, со можност за раскинување од 31 декември 2022 година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.520 илјади денари со ДДВ.

### **37 Усогласеност со законската регулатива**

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2020 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.051.681 илјади денари (2019: 1.119.533 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.549.421 илјади денари (2019: 1.574.582 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**38 Трансакции со поврзани лица**

*Трансакции со Триглав Групација*

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2020	Матично	Директен	Сестрински подружници					Придружен	Вкупно
	друштво	сопствени						и друштво	
	Заварова лица Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Подго рица	Триглав Загреб	Триглав Белград	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
<b>Средства</b>	<b>6.341</b>	-	<b>93.464</b>	-	-	-	<b>119</b>	<b>395</b>	<b>100.319</b>
Средства од реосигурување	6.314	-	93.464	-	-	-	-	-	99.778
Побарувања по основ на осигурување и останати	27	-	-	-	-	-	67	150	244
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	52	245	297
<b>Обврски</b>	<b>32.938</b>	-	<b>6.662</b>	-	-	-	-	<b>212</b>	<b>39.812</b>
Обврски кон реосигурители	31.591	-	6.662	-	-	-	-	-	38.253
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	855	-	-	-	-	-	-	-	855
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	212	212
Останати обврски	492	-	-	-	-	-	-	-	492
<b>Приходи</b>	<b>20.413</b>	-	<b>124.401</b>	<b>25</b>	-	<b>51</b>	<b>398</b>	<b>2.623</b>	<b>147.911</b>
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	192	340	532
Приходи од провизии и надомести	13.818	-	48.350	25	-	51	-	-	62.244
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	2.212	-	75.249	-	-	-	-	-	77.461
Промена во резерви за штети на реосигурителите	4.383	-	-	-	-	-	-	-	4.383
Останати приходи од осигурување	-	-	802	-	-	-	-	-	802
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	206	2.283	2.489
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходи</b>	<b>123.924</b>	-	<b>206.412</b>	-	<b>130</b>	-	<b>188</b>	<b>777</b>	<b>331.431</b>
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	212	212
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	29.840	-	-	-	-	-	29.840
Промена во резерви за преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за преносна премија на реосигурители	-	-	3.061	-	-	-	-	-	3.061
Бруто ликвидирани штети	296	-	-	-	113	-	188	40	637
Пренесена премија на реосигурителите	119.591	-	173.511	-	-	-	-	-	293.102
Административни трошоци	4.037	-	-	-	17	-	-	525	4.579

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2020 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

	Матично	Директен	Сестрински подружници				Придружен	Вкупно	
	друштво	сопственик					и друштва		
<i>Во илјади МКД</i>									
<b>31 декември 2019</b>									
	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Подгорица	Триглав Загреб	Триглав Белград	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
<b>Средства</b>	<b>1.942</b>	-	<b>126.016</b>	-	-	-	-	<b>492</b>	<b>128.450</b>
Средства од реосигурување	1.934	-	126.016	-	-	-	-	-	127.950
Побарувања по основ на осигурување и останати	8	-	-	-	-	-	-	84	92
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	408	408
<b>Обврски</b>	<b>38.639</b>	-	<b>10.532</b>	-	-	-	-	<b>28</b>	<b>49.199</b>
Обврски кон реосигурителите	38.390	-	10.532	-	-	-	-	-	48.922
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Останати обврски	234	-	-	-	-	-	-	28	262
<b>Приходи</b>	<b>19.011</b>	-	<b>160.492</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>151</b>	<b>2.406</b>	<b>182.137</b>
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	121	111	232
Приходи од провизии и надомести	17.367	-	43.150	23	25	29	-	-	60.594
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	1.614	-	78.766	-	-	-	-	-	80.380
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	38.576	-	-	-	-	-	38.576
Останати приходи	30	-	-	-	-	-	30	2.289	2.349
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	6	6
<b>Расходи</b>	<b>156.178</b>	-	<b>178.275</b>		<b>374</b>	<b>12</b>	<b>98</b>	<b>323</b>	<b>335.260</b>
Промена во резерви за штети на реосигурителите	283	-	-	-	-	-	-	-	283
Промена во резерви за преносна премија	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Промена во резерви за преносна премија на	-	-	4.011	-	-	-	-	-	4.011
Бруто ликвидирани штети	309	-	-	-	349	12	-	-	670
Пренесена премија на реосигурителите	154.202	-	174.264	-	-	-	-	-	328.466

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

*Трансакции со клучниот менаџерски персонал*

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	15.020	14.522
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	148	148
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.302	1.014
	<b>16.470</b>	<b>15.684</b>

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>			<b>2019</b>		
	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>
Пријавени, но неисплатени штети	856.406	(575.466)	280.940	407.454	(81.183)	326.271
Настанати, но непријавени штети	278.821	(23.935)	254.886	268.667	(24.355)	244.312
Преносна премија	515.373	(71.064)	444.309	605.235	(113.360)	491.875
Останати резерви	57.887	-	57.887	54.089	-	54.089
Резерви за бонуси и попусти	14.665	(1.006)	13.659	5.944	(2.959)	2.985
	<b>1.723.152</b>	<b>(671.471)</b>	<b>1.051.681</b>	<b>1.341.389</b>	<b>(221.857)</b>	<b>1.119.533</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување**

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2020 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	60.018	80.674	240.996	78.071	8.921	12.857	33.836	515.373
Преносна премија за реосигурителот	(102)	-	(5.473)	(33.166)	(8.454)	(9.951)	(13.918)	(71.064)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>59.916</b>	<b>80.674</b>	<b>235.523</b>	<b>44.905</b>	<b>467</b>	<b>2.906</b>	<b>19.918</b>	<b>444.309</b>
Резерви за штети	40.831	530.601	504.954	39.497	5256	6.061	8.027	1.135.227
Резерви за штети за реосигурителот	-	(492.041)	(93.055)	(8.901)	(5.145)	(218)	(41)	(599.401)
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>40.831</b>	<b>38.560</b>	<b>411.899</b>	<b>30.596</b>	<b>111</b>	<b>5.843</b>	<b>7.986</b>	<b>535.826</b>
Останати резерви	17.301	3.470	45.446	3.555	473	545	1.762	72.552
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.006)	(1.006)
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>17.301</b>	<b>3.470</b>	<b>45.446</b>	<b>3.555</b>	<b>473</b>	<b>545</b>	<b>756</b>	<b>71.546</b>
	<b>118.048</b>	<b>122.704</b>	<b>692.868</b>	<b>79.056</b>	<b>1.051</b>	<b>9.294</b>	<b>28.660</b>	<b>1.051.681</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	41.748	112.389	293.965	92.753	7.015	14.030	43.335	605.235
Преносна премија за реосигурителот	(51)	(18.895)	(10.325)	(45.819)	(6.789)	(11.576)	(19.905)	(113.360)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>41.697</b>	<b>93.494</b>	<b>283.640</b>	<b>46.934</b>	<b>226</b>	<b>2.454</b>	<b>23.430</b>	<b>491.875</b>
Резерви за штети	33.442	39.711	546.158	39.358	-	6.180	11.272	676.124
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(96.370)	(8.771)	-	(50)	(350)	(105.538)
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>33.442</b>	<b>39.711</b>	<b>449.788</b>	<b>30.587</b>	<b>-</b>	<b>6.130</b>	<b>10.922</b>	<b>570.583</b>
Останати резерви	5.553	3.177	43.693	3.149	-	494	3.968	60.034
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(2.959)	(2.959)
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>5.553</b>	<b>3.177</b>	<b>43.693</b>	<b>3.149</b>	<b>-</b>	<b>494</b>	<b>1.009</b>	<b>57.075</b>
	<b>80.692</b>	<b>136.382</b>	<b>777.121</b>	<b>80.670</b>	<b>226</b>	<b>9.078</b>	<b>35.364</b>	<b>1.119.533</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**39. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

*(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)*

*Резервации за штети*

*Во илјади денари*

	2020			2019		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	676.121	(105.538)	570.583	602.386	(74.405)	527.981
Пријавени штети	448.951	(494.282)	(45.331)	22.747	(6.779)	15.968
Настанати, но непријавени штети	10.155	419	10.574	50.988	(24.354)	26.634
Состојба на 31 декември	<b>1.135.227</b>	<b>(599.401)</b>	<b>535.826</b>	<b>676.121</b>	<b>(105.538)</b>	<b>570.583</b>

*Преносна премија*

*Во илјади денари*

	2020			2019		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	605.235	(113.360)	491.875	596.236	(91.375)	504.861
Полисирана премија во тековната година	1.231.618	(364.011)	867.607	1.424.891	(439.655)	985.236
Заработена премија во тековната година	(1.321.480)	406.307	(915.173)	(1.415.892)	417.670	(998.222)
Состојба на 31 декември	<b>515.373</b>	<b>(71.064)</b>	<b>444.309</b>	<b>605,235</b>	<b>(113.360)</b>	<b>491.875</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**40. Останати резерви**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Резерви за отпремнина	2.427	2.080
Резерви за јубилејни награди	7.127	6.282
Резерви за неискористени одмори*	6.535	5.616
Резерви за судски спорови	9.404	9.404
	<b>25.493</b>	<b>23.382</b>

\* Резервите за неискористени одмори се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2020 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

**41. Одложени и тековни даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Одложени даночни обврски	4.629	5.150
Тековни даночни обврски	1.545	1.746
	<b>6.174</b>	<b>6.896</b>

**42. Обврски по основ на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	16.038	20.932
Обврски по основ реосигурување	50.378	92.291
	<b>66.416</b>	<b>113.223</b>

**43. Останати обврски**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Обврски кон Национално биро	27.792	29.897
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	15.351	16.291
Обврски кон добавувачите	13.737	13.210
Обврски кон посредници во осигурување	4.902	4.483
Обврски за законски продонеси од осигурување	1.552	3.108
Обврски по основ на дивиденди	1.606	1.724
Обврски по основ на примени аванси	-	26
Останато	1.143	4.326
	<b>66.083</b>	<b>73.065</b>

**44. Пасивни временски разграничувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Пасивни временски разграничувања	16.195	12.212
	<b>16.195</b>	<b>12.212</b>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2020 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

**45. Последователни настани**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

**ПРИЛОГ 1 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**ПРИЛОГ 2 ЗАВРШНА СМЕТКА**